

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од **ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ**, со регистрирано седиште на адреса на Стелфелдер Штрасе 46, 38442, Волфсбург, Германија, доставено преку Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **10.03.2021** година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ**, со регистрирано седиште на адреса на Стелфелдер Штрасе 46, 38442, Волфсбург, Германија стекнува самостојна контрола над **ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоци Ко. Лтд.** со регистрирано седиште на 1658 Фенгџанг Роуд Баошан, Урбан Индустри Зоне, Шангај, 200444, Народна Република Кина, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **29.01.2021** година, а дополнето на **25.02.2021** е доставено известување за концентрација, со која **ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ**, со регистрирано седиште на адреса на Стелфелдер Штрасе 46, 38442, Волфсбург, Германија стекнува самостојна контрола над **ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоци Ко. Лтд.** со регистрирано седиште на 1658 Фенгџанг Роуд Баошан, Урбан Индустри Зоне, Шангај, 200444, Народна Република Кина. Предложената трансакција се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на **ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ** над **ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоци Ко. Лтд.** преку стекнување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ е дел од Фолксваген групацијата со седиште во Германија, која е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори,

мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги за осигурување, исто така и решенија за мобилни услуги.

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоџи Ко. Лтд. произведува и продава седишта за автомобили и метални структури за седишта за автомобили. ЗИТЕК Донгченг во моментот остварува приход само во Народна Република Кина. Целното друштво нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија и нема остварено приход во Република Северна Македонија во претходната година.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски**